

## Фудбалот како поддршка на разноликоста на УЕФА Супер Купот 2017

Деца со оштетен слух од Скопје  
ќе пеат користејќи знаковен јазик

Веќе трета година, УЕФА Фондацијата за деца, за време на церемонијалното отворање на Супер купот на УЕФА, игра активна улога за подигање на свеста и испраќање пораки за толеранција, солидарност и социјална инклузивност на најранливите деца.

На овогодинашниот УЕФА Супер Куп кој ќе се одржи на 8 август во Скопје, Македонија, ќе се натпреваруваат победникот од УЕФА Лигата на шампиони - ФК Реал Мадрид и победникот од УЕФА Лигата на Европа - ФК Манчестер Јунајтед. Пред започнувањето на натпреварот, група од 19 млади лица со оштетен слух од државниот училишен центар за образование и рехабилитација „Партенија Зографски“ користејќи го знаковниот јазик ќе ја изведе музичката нумера „Небо полно ѕвезди“ од Колдплеј, заедно со детскиот хор „Фалсето“ од Скопје. Целта на нивниот настап е да испратат моќна порака до светот за важноста на интегрирањето на децата со попреченост во општеството. Европскиот фудбал ја поддржува оваа кауза преку споделување на уникатната сцена, со што се промовира разноликоста и почитта.

Младите, исто така, пред самиот натпревар ќе имаат можност да се сретнат со играчите од двете екипи и да ја споделат заедничката љубов кон фудбалот.

“Да се учествува на настан како што е церемонијата на отворање на Супер Куп на УЕФА би било остварување на сонот на многу деца и тинејџери, но за овие деца и тинејџери со оштетување на слухот овој настан е повеќе од тоа.” вели Викторија Волак од ДУЦОР „Партенија Зографски,“ “Тоа е чест. Сите се возбудени бидејќи тие сакаат да дадат се од себе за да настапат најдобро што можат, истовремено да изразат благодарност до Фондацијата за деца на УЕФА за можноста што им е пружена и да испратат порака на нивниот природен начин, порака за еднаквост и покрај разликите меѓу сите нас“.

„Учеството на еден настан како што е церемонијата на отворање на УЕФА Суперкупот е остварување на сонот за сите деца и тинејџери, но за овие тинејџери со оштетен слух, тоа е и повеќе од остварување на сон“, вели Викторија Волак, наставник во ДУЦОР „Партенија Зографски“. „Тоа е чест. Возбудливо е, но исто така тие сакаат да се претстават во најдобро светло давајќи го најдоброто од себе, за да им се заблагодарат на луѓето од УЕФА Фондацијата за деца за оваа можност и да испратат на нивниот природен начин, порака за еднаквост и покрај разликите меѓу сите нас“.

Генералниот секретар на УЕФА Фондацијата за деца, Паскал Торес, додава: „Фудбалот е универзален јазик и инспиративна сила за интеграција и позитивност. Со тоа што ги покануваме овие млади луѓе кои имаат проблеми со слухот да се претстават пред милиони луѓе, праќаме порака дека без разлика на тоа кои се, од каде доаѓаат и со какви проблеми се соочуваат - тие се дел од фудбалскиот свет и имаат значајна улога во истиот“.

**Напомена:**

Фондацијата за деца на УЕФА во средината на август се подготвува да објави нов повик за проекти. Кандидатите ќе имаат време од еден месец да ги достават деталите за нивните проекти. Сите потребни информации и критериумите за избор ќе бидат објавени на [uefafoundation.org](http://uefafoundation.org). Одборот на доверители ќе ги објави своите одлуки во последниот квартал од 2017 година.

УЕФА Фондацијата за деца е добротворна организација регулирана со швајцарскиот закон. Ги заштитува правата на непривилегираните деца преку користење на моќта на фудбалот за да го подобрат својот живот и да им помогнат да го развијат својот потенцијал, а со тоа да го најдат своето место во заедницата. Фондацијата во моментов инвестира во повеќе од 60 проекти во 50 земји во светот. Од нејзиното создавање во 2015 година, повеќе од 500.000 деца веќе имаат корист од работата на фондацијата.

Активностите на УЕФА Фондацијата за деца можете да ги следите на [Фејсбук](#), [Твитер](#) и [Инстаграм](#).